

Врз основа на Конкурсот на Министерството за образование и наука за упис на ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија и Статутот на училиштето, Училишната уписна комисија во состав:

1. Љупчо Станковски - претседател
2. Бесим Рамадани - заменик претседател
3. Панче Јакимовски - член
4. Нехат Хаџиу - член
5. Горки Кондовски - член
6. Божурка Ѓошевска - член

О б ј а в у в а :
И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С

за пријавување за упис на ученици во прва година во јунскиот уписен рок во учебната 2022/2023 год.

Во Државното училиште за физичка култура „Методи Митевски - Брицо,, - Скопје за наставен план за стручно гимназиско образование - спортска гимназија, во учебната 2022/2023 год. во прва година, во јунскиот уписен рок, во трите пријавувања ќе се запишат вкупно 204 ученици од кои 136 ученици во 4 паралелки на македонски наставен јазик и 68 ученици во 2 паралелки на албански наставен јазик.

Право на упис имаат сите ученици кои завршиле основно образование и не се постари од 17 год.

За пријавување за упис се потребни следните документи:

1. Пријава за упис во прва година која се превзема од официјалната веб страница на Министерството за образование и наука
2. Оригинални свидетелства од VI до IX одд.
3. Оригинален извод од матичната книга на родените без оглед на датумот на издавање

4. Нострифицирани документи и уверение за регулиран државјански статус за учениците кои едно или повеќе одделенија од основното образование ги завршиле во странство
5. Дипломи (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата и во индивидуални и колективни спортови.

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписан рок со три пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука <https://e-uslugi.mon.gov.mk> со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

- **Првото пријавување** на учениците ќе се врши на 14 јуни 2022 година до 24 часот и на 15 јуни 2022 година до 15 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09.00 часот . Доставувањето на потребната документација до училиштето е на 16 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 17 јуни од 07.00 до 19.00 часот. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.
- **Второто пријавување** на учениците ќе се врши на 21 јуни 2022 година до 24.00 часот и на 22 јуни 2022 година до 15.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09.00 часот . Доставувањето на потребната документација до училиштето е на 23 јуни 2022 од 12.00 до 19.00 часот и на 24 јуни 2022 од 07.00 до 19.00 часот. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 25 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.
- **Третото пријавување** на учениците ќе се врши на 28 јуни 2022 година до 24.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09.00 часот . Доставувањето на потребната документација до училиштето е на 29 јуни 2022 од 10.00 до 19.00 часот. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и

слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

- Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување може да се запишат доколку има слободни места после јунскиот рок. Пријавувањето на учениците ќе се врши на 22 август 2022 до 24 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 август 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09.00 часот Доколку во првото пријавување во првиот уписан рок се исполни предвидениот број на ученици нема да се организира второ и трето пријавување. Доставувањето на потребната документација до училиштето е на 23 август 2022 од 10.00 до 19.00 часот. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето ќе биде објавена на 24 август 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Потребен минимум поени со кои ученикот може да се пријави за упис е **50**, и тоа според следните критериуми:

- среден успех од VI до IX одделение;

- среден успех по предметите мајчин јазик, странски јазик, биологија и физичко воспитување

- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари(организирани од акредитирани здруженија од Министерството за образование и наука) по од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и во индивидуални и колективни спортови.

- средна вредност од поени добиени за поведење од VI до IX одделение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени.

За освоено место од државни акредитирани натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4). Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу **80** поени.

Учениците кои не го исполнуваат минимумот од 50 поени **не ќе можат да** поднесат пријава за упис во првото пријавување од јунскиот уписен рок.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во училиштето ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот и ги задоволуваат потребните критериуми за упис во училиштето.

Обврска е документите да ги поднесе лично ученикот, родителот или неговиот старател.

Учениците од ДУФК „Методи Митевски – Брицо,, - Скопје кои ја повторувале годината направо се должни да се запишат во првото пријавување во првиот уписен рок.

За учениците од училиштето кои се упатени на поправен испит во јунската и августовската сесија, а нема да положат, училиштето е должно да им обезбеди места во рамките на предвидениот број на ученици според Конкурсот и тие ќе се запишат на 22 Август.

Учениците кои што нема да бидат примени се должни во рок од 24 часа по објавувањето на резултатите да ја подигнат целокупната документација поднесена до училиштето.

18. 04.2022 год.

Претседател на Училишна комисија,

С К О П Ј Е

Љупчо Станковски-----

